



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 25 ноември 1961
Скопје

Број 37

Год. XVII

Преплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

208

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОЌАЧАРСКАТА ДЕЈНОСТ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за оџачарската дејност, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 7 ноември 1961 година.

У број 17

7 ноември 1961 година

Скопје

Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с. р. Претседател на Извршниот совет, Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН ЗА ОЌАЧАРСКАТА ДЕЈНОСТ

I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

За одбележување нормално функционирање на оџаците, димоводните уреди и огнишните објекти и за заштита на имотот и животот на граѓаните од пожар, со овој закон се уредува оџачарската дејност.

Член 2

Во оџачарската дејност спаѓа особено:

1. преглед на оџаците и димоводните уреди, огништата за парно, водно и воздушно греење и огништата за индустриските и занаетчиските постројки (во натамошниот текст: оџаци);

2. чистење на оџаците; ✓

3. запалување на саѓите во оџаците; ✓

4. преземање превентивни мерки за обезбедување на оџаците од пожар и нивното оспособување за нормално функционирање.

Член 3

Чистењето на оџаците што се во употреба и запалување на саѓите во оџаците е задолжително.

Чистењето на другите објекти (шпорети, печки и др.) се врши по барање од корисникот на објектот.

Советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор ќе го одреди времето и роковите за задолжително чистење на оџаците и запалување на саѓите во нив, како и ќе пропише кои оџаци се сметаат дека се во употреба.

II

ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 4

Оџачарска дејност можат да вршат оџачарски претпријатија, комунални претпријатија што имаат погон за оџачарска дејност, оџачарски задруги, оџачарски дуќани со средства во општествена сопственост и сервиси на станбените заедници и на месните одбори (во натамошниот текст: оџачарски дуќани).

На оџачарските дуќани се применуваат и одредбите од соодветните прописи што се однесуваат на претпријатијата, задругите, дуќаните и сервисите.

Член 5

Оџачарските дуќани својата дејност ја вршат во оџачарските реони што ги одредува советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор.

Големината и бројот на оџачарските реони се утврдува според месните прилики, бројот и видот на објектите на кои се вршат оџачарски работи, пространството на кое објектите се наоѓаат и приходите што потекнуваат од оџачарските работи на односното место. Оџачарскиот реон може да го опфати и целото подрачје на општината.

Член 6

Во еден оџачарски реон оџачарската дејност ја врши само еден оџачарски дуќан.

Еден оџачарски дуќан може да врши оџачарска дејност и во два или повеќе оџачарски реони.

Советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор одредува кој оџачарски дуќан во кој оџачарски реон на подрачјето на општината ќе ја врши оџачарската дејност.

Член 7

Минималната техничка опременост на оџачарскиот дуќан ја пропишува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ во согласност со Државниот секретаријат за внатрешни работи и Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет.

Член 8

Два или повеќе општински народни одбори можат договорно да основаат заеднички оџачарски дуќан.

Правата и обврските на општинските народни одбори спрема заедничкиот оџачарски дуќан се утврдуваат со договор.

Член 9

Стопански организации и установи или групи стопански организации и установи можат, по со-

гласност на советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор, да организираат вршење на оџачарски работи за згради со кои управуваат, под услови тие работи да ги вршат само оџачари.

Член 10

Оџачарски работи вршат само оџачари.

Оџачарот е одговорен за стручноста на извршените оџачарски работи.

Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ, во согласност со Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет и Секретаријатот за труд на Извршниот совет, ќе ги пропише условите што мора да ги исполнува оџачарот.

Член 11

На оџачарот во случај на болест или користење на годишниот одмор, односно отсуство по приватна работа или слично, оџачарскиот дуќан е должен да му обезбеди замена. Ако оџачарскиот дуќан не обезбеди замена, органот на управата надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор, по барање од оџачарскиот дуќан, ќе одреди замена.

Ако оџачарскиот дуќан остане без оџачари поради престанок на работниот однос, органот на управата надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор е должен, најдоцна во рок од седум дена, да одреди оџачарски дуќан кој времено ќе врши оџачарски работи во оџачарскиот реон што останал без оџачари.

Член 12

Оџачарите мораат да имаат легитимација, со која се утврдува нивното својство. Легитимацијата ја издава органот на управата надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор.

Образецот на легитимацијата го пропишува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

Член 13

Оџачарите се должни во времето на вршењето на оџачарските работи да носат соодветна работна облека и чевли.

Работна облека и чевли на оџачарот е должен да му осигури оџачарскиот дуќан.

III

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ОЈАЧАРСКИОТ ДУЌАН

Член 14

Оџачарските дуќани се должни:

1. да водат список на сите оџаци во својот реон, кои подлежат на задолжително чистење и запалување на саѓите со назначување на рокот во кој чистењето на оџаците и запалувањето на саѓите треба да се изврши;

2. во одредено време и во одреден рок да ги чистат оџаците и да ги запалуваат саѓите во нив;

3. да водат работни книги за извршените работи на оџаците за кои чистењето и запалувањето на саѓите е задолжително;

4. по повик од корисниците да вршат чистење и запалување на саѓите и на оние објекти каде што чистењето и запалувањето на саѓите ме е задолжително;

5. по извршеното чистење на оџаците и запалувањето на саѓите, оџаците да ги доведат во состојба погодна за нивното нормално функционирање;

6. во случај на пожар на оџаците да влезат во врска со пожарните единици и да преземат соодветни мерки за гасење на пожарот, како и да се јават на повик од пожарните единици и во други случаи на пожар;

7. по повик од комисијата за преглед на изведените градежни работи да учествуваат во нејзината работа за да се утврди исправноста на оџаците.

Член 15

Органот на управување со зградата, сопственикот на зградата односно на станот, настојникот односно управителот на зградата, како и носителот на станарското право односно закупецот на деловните простории, се должни да му овозможат на оџачарот редовно и непречено чистење на оџаците и запалување на саѓите во нив.

Член 16

Во случај кога при вршењето на оџачарски работи се установи дека оџаците не одговараат на техничките и градежните услови, или дека во нивната близина се наоѓа лесно запалив материјал, поради кое постои опасност од пожар, оџачарските дуќани се должни за тоа да го известат органот на управувањето односно сопственикот или корисникот на објектот и да побараат опасноста да ја отстранат. Ако овие тоа не го сторат, оџачарските дуќани се должни за тоа да го известат органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за спроведување на мерките за заштита од пожар.

Член 17

Секоја работа што оџачарот ќе ја изврши на оџаците се воведува во работната книга и тоа го заверува настојникот на зградата, односно органот на управувањето или сопственикот на зградата, ако зградата нема настојник.

Поблиски прописи за работните книги на оџачарите ќе пропише Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

Член 18

За штетата што оџачарот ќе ја стори на правни лица или граѓани со нестручно вршење на оџачарската дејност одговара оџачарскиот дуќан, ако оџачарот истата ја врши по негов налог.

Оџачарскиот дуќан има право да бара од оџачарот надоместок на исплатениот износ ако штетата ја предизвикал оџачарот намерно или од крајна небрежност.

Оџачарскиот дуќан нема да биде одговорен за штетата ако органот на управувањето односно сопственикот на зградата не ги презел мерките предложени од страна на оџачарскиот дуќан.

Член 19

За вршење на оџачарските работи оџачарскиот дуќан има право на надоместок.

Надоместокот за задолжителното чистење на оџаците и запалувањето на саѓите во нив го плаќа органот на управувањето односно сопственикот на објектот, а за другите работи корисникот.

Височината на надоместокот за оџачарските работи ја утврдува оџачарскиот дуќан во согласност со советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор, кој е должен, пред да даде согласност, да прибави мислење на надлежната занаетчиско-комунална комора.

Член 20

Надзор над работата на оџачарскиот дуќан врши органот на управата надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор.

IV

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок оџачарскиот дуќан, стопанската организација односно установата или група стопански организации и установи која:

1. оџачарските работи ги врши преку лица што не се оџачари (член 10 ст. 1);
 2. не се грижи да обезбеди замена на оџачарот (член 11 став 1);
 3. спротивно на налогот на надлежниот орган, не врши оџачарски работи во оџачарскиот реон што останал без оџачар (член 11 ст. 2);
 4. не води список на сите оџаци во својот реон што подлежат на задолжително чистење (член 14 точка 1);
 5. во одреденото време и рокови не ги чисти оџаците и не ги запалува саѓите во нив (член 14 точка 2);
 6. не води уредно работна книга за извршените работи на оџаците чие чистење и запалување на саѓите е задолжително (член 14 точка 3);
 7. по извршеното чистење на оџаците и запалувањето на саѓите не ги доведе оџаците во состојба што е погодна за нивното правилно функционирање (член 14 точка 5);
 8. во случај на пожар не стапи во врска со пожарните единици и не преземе соодветни мерки за гаснење на пожарот (член 14 точка 6);
 9. не се јави на повик од комисијата за преглед на изведените градежни работи за да учествува во нејзината работа која има за цел да се утврди исправноста на оџаците (член 14 точка 7);
 10. не го известил органот на управувањето, односно сопственикот или корисникот на објектот и не побара да ја отстрани опасноста, во случај кога утврди дека оџаците не одговараат на техничките и градежните услови или дека во нивната близина се наоѓаат лесно запаливи материјали (член 16);
 11. не го известил органот на управата надлежен за спроведување на мерки за заштита од пожар на општинскиот народен одбор, во случај кога органот на управувањето односно сопственикот или корисникот на објектот, по опомената, не ја отстрани опасноста (член 16);
 12. за извршените работи наплати поголем надоместок отколку е одредено (член 19).
- За прекршоците од претходниот став, ќе се казни и одговорното лице на оџачарскиот дуќан со парична казна до 10.000 динари.

Член 22

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни оџачарот кој:

1. не ја изврши стручно оџачарската работа (член 10 став 2);
2. работата што ќе ја изврши на оџаците не ја воведо во работната книга или за неа не прибави заверка од страна на настојникот на зградата односно органот на управувањето или сопственикот на зградата, ако зградата нема настојник (член 17 став 1).

Член 23

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок:

1. правно лице чиј орган на управувањето со зградата односно сопственикот на зградата или закупецот на деловните простории во зградата, кој го спречува или смеќава оџачарот во вршењето на неговите должности (член 15);
2. правно лице чиј орган на управувањето со зградата односно сопственикот или корисникот на зградата кој во одредениот рок не ја отстрани опасноста од пожар (член 16);
3. правно лице чиј орган на управувањето со зградата односно сопственикот на зградата кој не му ги завери на оџачарот во работната книга извршените работи на оџаците (член 17 став 1).

V

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Поблиски прописи за извршувањето на овој закон донесува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

Член 25

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат прописите за димничарската служба.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

209

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1960 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на спштественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за завршната сметка за извршување на буџетот на Народна Република Македонија за 1960 година, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 7 ноември 1961 година и на сед-

ницата на Соборот на производителите, одржана на 7 ноември 1961 година.

У број 16

7 ноември 1961 година

Скопје

Претседател

Претседател

на Народното собрание, на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1960 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи по буџетот на Народна Република Македонија за 1960 година изнесуваат:

— приходи — — — —	динари 10,349.887.563
— расходи — — — —	динари 10,503.736.143
— вишок на расходи —	динари 156.848.580

Член 2

Вишокот на извршените расходи над остварените приходи во износ од 156.848.580 динари се покрива од средствата на Републичкиот резервен фонд.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

210.

На основа став 7, глава XX на Сојузниот општествен план за 1961 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/60, 9/61 и 23/61 год.), Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 ноември 1961 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 7 ноември 1961 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО ПОСЕБНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ОДДЕЛНИ ОПШТИНИ

I. На општините: Куманово, Липково, Кратово, Делчево, Кочани, Долнени, Кривогаштани, Мариово и Плетвар им се дозволува користењето на средствата издвоени во 1961 година како нивна посебна буџетска резерва.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“

Број 0102-128

7 ноември 1961 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател

на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,

Претседател

на Републичкиот собор,
Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р.

211.

На основа член 65 став 3 од Законот за шумите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/61), Народното собрание на Народна Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 ноември 1961 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 7 ноември 1961 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБАТА НА НЕПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО

I

Непотрошените средства на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството и околските фондови за унапредување на шумарството, по подмирување на обврските настанати до 30 јуни 1961 година ќе се употребуват според одредбите на оваа одлука.

II

Непотрошените средства на фондовите од претходната точка ќе се употребуват за извршување на несвршените работи по одобрените програми за спроведување на мерки и извршување работи со цел за унапредување на шумарството во 1961 год.

Нераспределените средства по програмите од претходниот став ќе се распределат на шумско-стопански организации и установи со намена за регенерација на шуми.

III

Средствата што стопанските организации и установи ги уплатиле до влегувањето во сила на оваа одлука во околските фондови за унапредување на шумарството на име придонес од цената на дрвото на пењушка и споредните шумски производи за 1961 година им се враќаат на тие организации и установи.

Средствата уплатени во околските фондови за унапредување на шумарството од други извори во 1961 година ќе се распределат според став 2 од претходната точка.

IV

Носител на непотрошените средства по подмирување на обврските настанати до 30 јуни 1961 година на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството е Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет, а на околските фондови народните одбори на околиите.

V

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а се применува од 1 јули 1961 година.

Број 0102-124

7 ноември 1961 година

Скопје

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Б И Л А Н С

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ — БИТОЛА

А к т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	21 181	1.	Фонд на основните средства	14 527
2.	Парични средства на основ. средства	1 509	2.	Други извори на основните средства	8 280
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	86	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	86
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	18 323	5.	Фонд на обртните средства	11 980
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	11 501
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2 195	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	2 096
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . .	20 092	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	8 552	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		71 938	10.	Добавувачи и други обврски . . .	20 405
			11.	Друга пасива	3 063
			ВКУПНО:		71 938

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ, БИТОЛА, ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано на ден 10-IX-1946 год. со решение на Президиумот на Народното собрание на НРМ, Скопје, бр. 3804. Регистрацијата на претпријатието кај Стопанскиот суд во Битола е извршена на 15-II-1948 год.

Прсечно во текот на годината во претпријатието беа запослени 55 работници и службеници. На крајот на годината бројот на запослените изнесува 46, од кои: 36 работника, 8 службеници и 2 ученика во стопанството.

Основните средства во текот на годината се наголемени за 9.481.000 дин. Од овој износ 8.000.000 дин. отпаѓа на згради, а остатокот на орудија за работа. Набавените основни средства во поголем дел се финансирани од средства на претпријатието. Работниот алат и машините во голем дел се амортизирани и дотрајани. За одржување на истите е утрошена сума од 391.000 динари.

Фондовите на претпријатието на крајот на годината во однос на почетокот се намалени од 15.947.000 на 15.669.000 дин., поради финансирањето на инвестициите, а и поради тоа што со завршната сметка не се остварени средства од чистиот приход за фондови.

Обртните средства на претпријатието на крајот на годината изнесуваат 23.481.000 дин. Истите недостигаат за нормално пословање на претпријатието.

Планот на производството и реализацијата е исполнет со 103%. Ова наголемување на планот се должи на залагањето на целиот колектив, како и на проширувањето на капацитетите во предачкиот погон.

Чистиот приход е исполнет со 72% во однос на планираниот. При распределбата недостигаат средства за покривање на личните доходи над тарифен став во износ од 832.000 дин. Овој износ останува да се покрие во наредната година. Чистиот приход од 13.519.000 дин. е произлезен од залагањето на колективот а не од општите услови на пазарот.

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТЕКСТИЛ „АНГРОТЕКСТИЛ“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	13 858	1.	Фонд на основните средства . . .	9 659			
2.	Парични средства на основ. средства	3 435	2.	Други извори на основните средства	10			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	8 994	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	16 252			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	6 769	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	486 830	5.	Фонд на обртните средства	15 252			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	37 118	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	36 744			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања . .	188 641	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	33 061	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	130 196			
		778 703	11.	Друга пасива	570 803			
			ВКУПНО:			778 706		

Б И Л А Н С
„КОЧО РАЦИН“ — ПОГОН ЗА ШКОЛСКИ И КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	6 023	1.	Фонд на основните средства . . .	6 828			
2.	Парични средства на основ. средства	689	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	47			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	42	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	150 000	5.	Фонд на обртните средства	—			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	170 000			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	607	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	137	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1 733			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања . .	219 057	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	4 703	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	56 500			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	142 470			
		381 258	11.	Друга пасива	21 680			
			ВКУПНО:			381 258		

Б И Л А Н С
НА ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НОВОСТ“, ДЕБАР

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	181 581	1.	Фонд на основните средства . . .	9 750
2.	Парични средства на основ. средства	3 638	2.	Други извори на основните средства	176 600
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	107	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	3 089
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 982	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	82 805	5.	Фонд на обртните средства . . .	18 158
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	21 990
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	72	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	5 047
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . .	16 937	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	15 522	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	29 000
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	9 771
		302 644	11.	Друга пасива	29 239
			ВКУПНО:		
					302 644

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА**

Претпријатието „Новост“ е основано на 1-I-1950 година како занаетчиско претпријатие, со решение бр. 2101/50 год., од бившиот Околиски народен одбор — Дебар. Е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје. Со решение бр. 1805/54 год. Народниот одбор на бившата Дебарска околија ја измени фирмата од занаетчиско на индустриско претпријатие и истата промена е регистрирана при Стопанскиот суд во Скопје.

Основната дејност на претпријатието е производство на персиски килими и пешкири.

Производниот план за 1960 год. е исполнет со 88%.

Во текот на годината претпријатието има остварено чист приход во износ од 42.546.414 динари и истиот е распределен на лични доходи на работниците 40.637.697 дин. и во фондови на претпријатието 1.908.717 дин. Личните доходи по тарифниот правилник напoлно се остварени, а покрај тоа исплатени се лични доходи на работниците над тарифниот став 4% од пресметаните лични доходи за 1960 година. (207)

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ФАБРИКАТА „БИЛЈАНА“ — ОХРИД
ВО 1960 ГОДИНА**

Фабриката е основана со решение на Градската општина Охрид бр. 2820 од 6 април 1954 година, а е регистрирана при Окружниот стопански суд во Битола, под бр. 48/55.

Бидејќи преземената опрема од Фабриката за конзерви „Вардар“ — Скопје беше застарена и недостаточна во 1957 и 1958 година се изврши реконструкција на фабриката. За оваа цел се потрошија

преку 120 милиони динари и се зголемија капацитетите на фабриката.

Производството во 1960 година е поголемо за 286 т. во однос на производството во 1959 година, а во однос на 1958 година 667 т. Бруто продуктот изнесуваше 316.924 илјади динари, а реализацијата 252.195 илјади динари. Додека порастот на производството во однос на 1959 година изнесува преку 23%, порастот на просечно запослените изнесува само нешто повеќе од 7%.

Изнесеново зборува за напредокот што го постигнува работниот колектив на фабриката од година во година. (195)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗЕРВИ „БИЛЈАНА“ — ОХРИД

Активa			на 31 декември 1960 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	157 720	1.	Фонд на основните средства	18 890			
2.	Парични средства на основ. средства	2 167	2.	Други извори на основните средства	140 467			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	582	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	582			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	133 749	5.	Фонд на обртните средства	35 433			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	76 733			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања	58 187	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	22 126	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	77 428			
ВКУПНО:		374 531	10.	Добавувачи и други обврски	9 818			
			11.	Друга пасива	15 180			
			ВКУПНО:		374 531			

Б И Л А Н С
НА ДЕЛОВНОТО ЗДРУЖЕНИЕ „ЛЮЗА“ — УВОЗ-ИЗВОЗ — СКОПЈЕ

Активa			на 31 декември 1960 година		Пасивa	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	3 892	1.	Фонд на основните средства	2 499	
2.	Парични средства на основ. средства	987	2.	Други извори на основните средства	2 400	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувач	1 536	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 536	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	62 101	5.	Фонд на обртните средства	512	
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—	
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3 114	Г. Резервен фонд и други фондови			
7.	Парични средства на нераспределените средства	1 957	7.	Резервен фонд и други фондови	3 114	
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	1 957	
8.	Купувачи и други побарувања	176 309	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
9.	Друга актива	35 415	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—	
ВКУПНО:		285 311	10.	Добавувачи и други обврски	252 065	
			11.	Друга пасива	21 228	
			ВКУПНО:		285 311	

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ДЕЛОВНОТО ЗДРУЖЕНИЕ „ЛОЗА“—СКОПЈЕ
ВО 1960 ГОДИНА

Во текот на 1960 год. ова Здружение има остварено по пат на провизија реализација во износ од 37.754.556 динари.

Оваа провизија (реализација) е остварена од извршен извоз на производите од членките на „Лоза“ — Скопје, кои производи се продадени во неколку земји во Европа, од продадената стока внатре во земјата и од извршениот увоз на разни семиња и садници за потребите на членките на Здружението. Вкупно таа реализација изнесува 1.087.082.050 дин., што во однос на планираната ре-

ализација за 1960 год. изнесува 77,93 или во споредба со извршената реализација во 1959 год. со 109,53.

Со оглед на тоа дека стопанската организација во текот на 1960 год. има работено со мали објективни тешки услови, може слободно да се каже дека е постигнат извонреден резултат без оглед на тоа што не е извршена планираната реализација.

Трошоците на работењето во 1960 год. се поголеми за 30% од остварените трошоци во 1959 год.

Своите побарувања и своите обврски Здружението до крајот на 1960 год. ги има потполно подмирено. (243)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АУТО-ГУМА“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	15 746	1.	Фонд на основните средства	20 787
2.	Парични средства на основ. средства	3 698	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	822
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	129	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	3 649	5.	Фонд на обртните средства	7 043
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	5 205
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	748	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	11	7.	Резервен фонд и други фондови . .	914
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	28
8.	Купувачи и други побарувања . .	22 760	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	174	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		46 919	10.	Добавувачи и други обврски . . .	11 284
			11.	Друга пасива	832
			ВКУПНО:		46 919

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието „Ауто-гума“ е формирано при крајот на 1947 година од страна на бившото Министерство за локален сообраќај на НРМ — Скопје, со бр. 14628 од 31-XII-1947 година.

Дејноста на претпријатието е вулканизирање и проектирање на автомобилски гуми.

Претпријатието е регистрирано во судските книги, под Фи бр. 627/60 година а заведено под рег. бр. 351 на страна 929.

Претпријатието „Ауто-гума“ — Скопје е од наметкиски карактер и има планирано бруто продукт во 1960 година 54,000.000, а оствари 60,000.000 динари.

Од ова се гледа дека претпријатието е рентабилно и кредитно способно. Запослени се вкупно 48 члена. (161)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ГРАДЕЖНИ, ЖЕЛЕЗАРСКИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ
„ЈАСЕН“ — СКОПЈЕ

Активa

на 31 декември 1960 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	5 242	1.	Фонд на основните средства . . .	8 761
2.	Парични средства на основ. средства	3 404	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	21 540	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	16 876
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	322	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	4 986
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	97 238	5.	Фонд на обртните средства	8 667
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	156 346
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	21 818	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	22 638
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	1 946
8.	Купувачи и други побарувања . .	168 611	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	944	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		319 119	10.	Добавувачи и други обврски	97 799
			11.	Друга пасива	1 100
			ВКУПНО:		319 119

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието „Јасен“ — Скопје во текот на 1960 год. оствари промет во износ од 771.439.218 динари со просечен персонал од 46 лица и оствари просечна печалба 6,22%.

Во текот на 1960 год. претпријатието работело со обртни средства во просек од 164.670.000 дин., а просечната залиха на стоки изнесува 79.137.000 дин.

Личните доходи на персоналот во текот на 1960 год. се редовно исплатувани, како и сите обврски кон општествената заедница.

Претпријатието во почетокот на годината воведе плаќање по учинок врз база на елементи промет, разлика во цени и залиха на стоки.

Најголема потешкотија во работата претставува големиот износ на средствата кои ги побаруваме од нашите купувачи, посебно од градежните претпријатија. Покрај постојаните ургенции и тужби имаме нередовен прилив на средства кое нешто ни ја отежнува положбата при набавка на нови стоки. (237)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СТОКОПРОМЕТ“
УВОЗ-ИЗВОЗ, СКОПЈЕ, ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано со решение бр. 33920 од страна на Народниот одбор на град Скопје на ден 1-IX-1950 година, а регистрирано е во Окружниот стопански суд во Скопје, под Фи бр. 644.

Претпријатието е запишано во регистарот за обавување на работи за извоз и увоз на стоки и сточни производи, а со решение на Управата за надворешна трговија на ФНРЈ бр. 3019 од 1-III-1956 година.

Основна дејност на претпријатието е обавување на промет со земјоделски и сточни производи за извоз. Прометот го обавува преку своите деловни единици: Белград, Загреб, Приштина, Алексинац, Битола, Гостивар и Прилеп.

Планираниот промет во износ од 2.000.000.000 дин. за оваа година е остварен со 2.447.816.947 дин. или во процент е зголемен за 22%.

Остварениот чист приход е распределен за лични доходи 88% и 12% за фондови на претпријатието. Обврските спрема општествената заедница од доходот и од чистиот приход се измирани.

На овој остварен промет учествувале просечно работници и службеници 123. (165)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СТОКО ПРОМЕТ“ УВОЗ-ИЗВОЗ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на 31 декември 1960 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	12 402	1.	Фонд на основните средства . . .	21 947	
2.	Парични средства на основ. средства	9 898	2.	Други извори на основните средства	353	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	10 047	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	879	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 090	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	15 199	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	151 001	5.	Фонд на обртните средства . . .	2 824	
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	19 169	
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	8 481	Г. Резервен фонд и други фондови			
7.	Парични средства на нераспределените средства	314	7.	Резервен фонд и други фондови . .	6 910	
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	5	
8.	Купувачи и други побарувања . .	206 640	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
9.	Друга актива	126 686	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	315 000	
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	138 267	
		526 559	11.	Друга пасива	6 006	
			ВКУПНО:			
					526 559	

Б И Л А Н С
НА РУДАРСКИОТ БАЗЕН НА ХРОМ „РАДУША“, ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	1 015 412	1.	Фонд на основните средства	1 057 268	
2.	Парични средства на основ. средства	100 510	2.	Други извори на основните средства	2 244	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	552 960	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	525 187	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	17 434	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	44 230	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	656 315	5.	Фонд на обртните средства	409 133	
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	78 623	7.	Резервен фонд и други фондови	70 551	
7.	Парични средства на нераспределените средства	88	8.	Извори на нераспределените средства	92 267	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други побарувања	333 557	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	442 021	
9.	Друга актива	361 633	10.	Добавувачи и други обврски	311 814	
ВКУПНО:			ВКУПНО:			
		3 116 532			3 116 532	

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Стопанското претпријатие Рударски базен на хром „Радуша“ — Ѓорче Петров е основано со решение на Владата на ФНРЈ, Белград, под бр. 462/46-3 од 31-V-1946 година. Регистрацијата на претпријатието е извршена при Окружниот стопански суд во Скопје, со решението на судот од 9-II-1955 година.

Основната дејност на претпријатието е експлоатација на хромна руда и преработка на хромна руда III врста во хромни концентрат.

Во 1960 година претпријатието го исполни производствениот план со 94,3%.

Остварениот вкупен приход изнесува 2.022.938.884 дин. и е распределен на:

— трошоци на работењето	1.220.365.233
— доход	802.603.651

Доходот е распределен на:

— придонеси од доход	169.370.236
— лични доходи	601.051.770
— резервен фонд	810.581
— останати фондови	31.371.064
	(92)

Б И Л А Н С

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОЛОНИЈАЛ И ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ НА ГОЛЕМО И МАЛО „АНГРОКОЛОНИЈАЛ“ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	62 129	1.	Фонд на основните средства	68 713
2.	Парични средства на основ. средства	11 000	2.	Други извори на основните средства	5 302
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	12 100	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	16 135
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	4 035	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	2 100
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	500 615	5.	Фонд на обртните средства	22 418
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	389 118
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	25 773	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	1 221	7.	Резервен фонд и други фондови	29 922
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	30 553
8.	Купувачи и други побарувања	329 671	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	17 639	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	50 000
ВКУПНО:		964 183	10.	Добавувачи и други обврски	345 825
			11.	Друга пасива	4 067
			ВКУПНО:		964 183

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Трговското претпријатие за колонијал и прехранбени артикли на големо и мало „Ангроколонијал“ — Скопје е формирано во 1949 год. како претпријатие на големо. Од 1-I-1960 год. кон него се припоија претпријатијата за колонијал „Истра“, „Вардар“, „Слога“, „Победа“ и „Пасаш“ со 34 продавници.

Во текот на 1960 год. се створија 6 продавници за самопослуга. Работи со персонал од 289 лица.

Извршен промет на мало 857.242.839 а на големо 1.653.367.629 односно планот е остварен со 105%.

По покривање на трошоците од 101.802.296 дин. и данокот на промет од 12.100.224 дин., како и утврдување на придонесот од доходот 29.019.252 дин., претпријатието оствари чист приход од 101.881.038 дин. од која сума по покривање на личните доходи обезбеди за фондови 13.738.688 дин.

На крајот на 1960 год. претпријатието располага со свои средства во фондовите и сопствени обртни средства во вкупен износ од 168.000.000 дин., кое ја покажува неговата рентабилност и ликвидност.

(139)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „11 ОКТОМВРИ“ — СКОПЈЕ

Активa			на 31 декември 1960 година		Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.		
А. Основни средства			А. Извори на основните средства				
1.	Основни средства	414 862	1.	Фонд на основните средства	267 333		
2.	Парични средства на основ. средства	10 042	2.	Други извори на основните средства	214 811		
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка				
3.	Средства на заедничката потрошувачка	64 117	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	66 926		
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	13 287	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	40 919		
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства				
5.	Вкупни обртни средства	661 115	5.	Фонд на обртните средства	96 561		
			6.	Други извори на обртните средства	357 861		
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови				
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	26 232	7.	Резервен фонд и други фондови . .	29 205		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	1 098		
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива				
8.	Купувачи и други побарувања . .	548 828	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	149 182		
9.	Друга актива	79 711	10.	Добавувачи и други обврски . . .	416 453		
			11.	Друга пасива	177 845		
ВКУПНО:		1 818 194	ВКУПНО:		1 818 194		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието за изработка на автобуски каросерии и автобуси „11 октомври“ — Скопје во 1960 година остварениот вкупен приход го распредели:

Доход за 1960 година	
Вкупен приход	1,694.935
Трошоци	1,120.112
Остварен доход	574.823
Чист приход	468.332
Придонес од доходот	106.491

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ФАБРИКАТА „УСЈЕ“ — СКОПЈЕ
ВО 1960 ГОДИНА

Основната дејност на фабриката е производство на цемент и вршење на услуги на други стопански организации од помошна дејност, во случај на можноста да се изврши услуга.

Во текот на 1960 год. произведено е 106.983 тона портланд цемент од планираните 100.000 тона. Спрема тоа произлегува дека планот на производството е натфрлен за 7%. Од друга страна пак финансискиот план е натфрлен за 23%, земајќи го во обзир реализираниот вкупен приход од 1.433.509.000 во споредба со финансискиот план од 1.166.000.000 дин.

Расподелба на чистиот приход

Остварено за лични доходи	338.071
Резервен фонд	10.495
Заеднички резервен фонд	11.072
Допол. придонес за соц. осиг. 2%	6.857
Фонд на основните средства	71.837
Фонд за заедничка потрошувачка	30.000

Чистиот приход остварен во 1960 година е резултат од залагањето на работниот колектив. Како поткрепа на овој факт ни служи зголеменото производство со истата сила од претходната година.

(159)

Од остварениот вкупен доход од 437.885.000 дин. и по одбиток на износот од 165.516.000 дин. на име придонес од доход, претпријатието оствари чист приход 272.370.000 дин. По покривањето на личните доходи од 134.437.000 дин. произлегува дека претпријатието остварило фондови (на основните средства и заедничка потрошувачка) во износ од 137.933.000 дин. Овие фондови ќе послужат првенствено за реконструкција на постојниот погон а понатаму и за набавка на нови основни средства, како и за финансирање на станбената изградба.

Во споредба со 1959 година вкупниот приход е зголемен за 33%, придонесот од доходот за 238%, чистиот приход за 74%, личните доходи за 12% и фондовите за 272%.

(242)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА ЦЕМЕНТ „УСЈЕ“ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	3 256 611	1.	Фонд на основните средства	403 763			
2.	Парични средства на основ. средства	184 339	2.	Други извори на основните средства	3 052 843			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	142 901	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	33 379			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	3 382	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	113 039			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	292 797	5.	Фонд на обртните средства	110 009			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	26 0			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	17 350	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	581	7.	Резервен фонд и други фондови . .	19 162			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	91 48			
8.	Купувачи и други побарувања . .	136 555	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	487 435	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	334 530			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	95 107			
		4 521 951	11.	Друга пасива	266 101			
			ВКУПНО:					
					4 521 951			

Б И Л А Н С
МОЛЕРО-ФАРБАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЗОГРАФ“ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	517	1.	Фонд на основните средства	1 622			
2.	Парични средства на основ. средства	928	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	467			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	310	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	3 741	5.	Фонд на обртните средства	665			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	7 073			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	709	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	752			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања . .	15 012	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	320	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	8 641			
		21 537	11.	Друга пасива	2 317			
			ВКУПНО:					
					21 537			

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ВНАТРЕШЕН И МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ
„ЈУГОТРАНС“ — БИТОЛА

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	467 078	1.	Фонд на основните средства	247 434
2.	Парични средства на основ. средства	49 211	2.	Други извори на основните средства	281 426
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	28 465	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	11 118
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 725	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	19 283
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	40 423	5.	Фонд на обртните средства	30 714
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	13 345
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3 594	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	20	7.	Резервен фонд и други фондови . .	3 822
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	15 908
8.	Купувачи и други побарувања . .	56 714	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	5 430	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		652 660	10.	Добавувачи и други обврски . . .	8 385
			11.	Друга пасива	21 225
			ВКУПНО:		652 660

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието за внатрешен и меѓународен превоз на стоки и патници „Југотранс“ — Битола е основано со решение на Претседателството на Владата на НРМ — Скопје бр. 2306 од 7-III-1947 година, со предмет на работа: превоз на стоки и патници.

Во почетокот на 1960 год. претпријатието се регистрира и за меѓународен превоз, па ја прошири својата дејност за превоз на стоки и патници со меѓународен превоз.

Во работната 1960 год. остварен е вкупен приход од 353.356.427 динари, а планот е исполнет со 136,4%. Во споредба со остварувањето од 1959 година, во 1960 година имаме поголемо остварување за 27,5%. Ова наголемување го услови набавката на нови возила и проширената дејност со меѓународен превоз.

Ова остварување е постигнато со вкупна вредност на основни средства 645.526.584 динари, а со 164 лица од кои 128 работници и 36 службеници.

Претпријатието секоја година бележи сè поголем успех и има можности за проширување на својата дејност и наголемување на капацитетите.

(230)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Трговското претпријатие на мало „Колонијал“ — Битола формирано е со решение на Народниот одбор на општината Битола од 1-I-1956 год.

Предмет на работењето на претпријатието е трговија на мало со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби.

Положба на фондовите:

Фонд на основни средства	5.610.000 дин.
Фонд на обртни средства	1.446.000 дин.
Фонд на заедничка потрошувачка	1.060.000 дин.

Резервен фонд на претпријатието 1.937.000 дин. Остварен е промет во 1960 год. 348.267.000 дин. Според тоа планот е натфрлен во однос на 1959 год. со 107%.

Вкупен приход за 1960 год. изнесува 350.367.000 дин. од тоа: вкупно трошоци 323.723.000, остварен доход 26.644.000, придонес од доходот 4.901.000, чист приход 21.743.000, личен доход на работниците 19.163.000, фондови на претпријатието 2.580.000 дин.

Од извештајот се гледа дека претпријатието во текот на 1960 год. е стопанисувало правилно и билансот на 31-XII-1960 година му е активен. (205)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „КОЛОНИЈАЛ“ — БИТОЛА

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	3 453	1.	Фонд на основните средства	5 610			
2.	Парични средства на основ. средства	2 105	2.	Други извори на основните средства	12			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	1 060			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	14	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	56 986	5.	Фонд на обртните средства	1 446			
			6.	Други извори на обртните средства	325			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 793	7.	Резервен фонд и други фондови	1 937			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	1 937	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	26 850			
9.	Друга актива	984	10.	Добавувачи и други обврски	27 200			
			11.	Друга пасива	2 832			
ВКУПНО:		67 272	ВКУПНО:		67 272			

Б И Л А Н С
НА ГРАДСКОТО ПРОИЗВОДНО СЛАТКАРСКО-БОНБОНЕРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈАГОДА“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	8.226	1.	Фонд на основните средства	9.242			
2.	Парични средства на основ. средства	978	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	72			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	72	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	8.642	5.	Фонд на обртните средства	5.226			
			6.	Други извори на обртните средства	2.775			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	920	7.	Резервен фонд и други фондови	925			
7.	Парични средства на нераспределените средства	1	8.	Извори на нераспределените средства	666			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	8.330	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	94	10.	Добавувачи и други обврски	8.318			
			11.	Друга пасива	89			
ВКУПНО:		27.313	ВКУПНО:		27.313			

Б И Л А Н С
СЕРВИС ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ „КАРАОРМАН“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1960 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	26 357	1.	Фонд на основните средства	34 372
2.	Парични средства на основ. средства	9 112	2.	Други извори на основните средства	1 280
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	34 743	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	39 460
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	4 818	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	2 661
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	344 550	5.	Фонд на обртните средства	10 604
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	461 896
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	30 755	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	3 140	7.	Резервен фонд и други фондови . .	33 082
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . .	619 242	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	1 294	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	37 000
ВКУПНО:		1 074 011	10.	Добавувачи и други обврски . . .	433 767
			11.	Друга пасива	19 889
			ВКУПНО:		1 074 011

**ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА СЕРВИСОТ
ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ „КАРАОРМАН“
ОД СКОПЈЕ ВО 1960 ГОДИНА**

Претпријатието е основано со решение на Благата на НРМ, бр. 6397/14. VII. 1947 година, а со работа отпочна на 25. VIII. 1947 година.

Директор на претпријатието: Стевче Димовски;

Директор на стопанско-сметководниот сектор: Виктор Ругале;

Претседател на Работничкиот совет: Јовче Трајчевски;

Претседател на Управниот одбор: Злата Стефановска.

Дејноста на претпријатието е промет со разни градежни и железарски материјали, машини, уреди и други технички стоки за градежништвото, со проширена дејност и со набавка и продажба на транспортни и моторни возила (освен трактори) за градежништвото и резервни делови за истите.

Некој упоредни показатели	1959	1960	Разлика во %
Планиран промет е остварен со	106,91 %	122,53 %	+ 15,67 %
Набавка на стоки	2,764 999 957	3,349.916,541	+ 21,15 %
Продажба (реализација)	2,460 288 623	3,014.366.406	+ 22,58 %
Разлика во цена	4,92 %	4,79 %	— 0,13 %
Залихи на 31 XII	304,711.334	335,550.135	+ 1,21 %
Остварен вкупен приход	120,735.717	139,371.649	+ 21,19 %

Вкупниот приход е распределен на:

Материјал. трошоци и услуги	6,91 %	7,81 %	+ 0,90 %
Амортизација	1,53 %	1,35 %	— 0,18 %
Интерес на фондот на основните и обрт. сред. и земјарина	1,62 %	1,52 %	— 0,10 %
Придонес за кадри	0,61 %	0,87 %	+ 0,26 %
Чланарина на комората	2,04 %	2,30 %	+ 0,26 %
Интерес на кредитите и заемите на обртни средства	23,34 %	21,63 %	— 1,71 %
Доход	63,95 %	65,58 %	+ 1,63 %

Остварениот доход е распределен на:

Сојузниот придонес од доход	40,16 %	42,51 %	+ 2,35 %
Општествени инвестиц. фондови	13,05 %	13,61 %	+ 0,56 %
Чистиот приход	46,79 %	42,78 %	— 4,01 %
Во чистиот приход влегува посебно учество во доходот	1, 972. 535	2,650.725	(34,38 %)
Отстапен дел за станб. изградба	—	1,10 %	1,10 %

Остварениот чист приход е распределен по одлуката на работничкиот совет на претпријатието и тоа на:

Личен доход на работниците	69,95 %	68,78 %	— 1,17 %
2 % дополн. придонес за соц. осиг.	—	1,29 %	1,29 %
Придонес за резервен фонд	19,42 %	22,57 %	+ 3,15 %
За резервен фонд на општината	—	0,85 %	0,85 %
Во фонд на заеднич. потрошувачка	10,63 %	6,51 %	— 4,12 %

Побарувањата од купувачите и обврските кон добавувачите се регулирани со месец март 1961 година за преку 89%.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница се измирени во целост и во законскиот рок.

Од разделувањето (пресецање) на билансот, односно класификацијата на активата и пасивата се искажува следната положба во 1960 година (во 000 динари):

Под биланс		Актива (средства)	Пасива (извори)	В и ш о к	
				Употребен	Потекнува
A	Основни сред.	35.469	35 652	—	183
B	Сред. на заедничка потрошувачка	39.561	42.121	—	2.560
B	Обртни средства	344.550	472.500	—	127.950
G	Сред. на резервен фонд и др. фондови	33.895	33.082	813	—
D	Средства во пресметка и др.	620.536	490.656	129.880	—
Вкупно		1,074.011	1,074.011	130.693	130.693

Рентабилитетот на претпријатието се гледа од следните економски ефекти:

Економски ефект	1959	1960	Разлика во %
Врз база на остварениот доход	15,51 %	17,29 %	+ 1,78 %
Врз база на чистиот приход	7,26 %	7,40 %	+ 0,14 %
Врз база на општествените придонеси	9,44 %	10,94 %	+ 1,50 %

Б И Л А Н С
НА „АГРОМЕХАНИКА“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	18 883 549	1.	Фонд на основните средства	15 799 082
2.	Парични средства на основ. средства	4 400 169	2.	Други извори на основните средства	10 204 322
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	14 857 646
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	14 857 646	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1 048 432 017	5.	Фонд на обртните средства	2 055 938
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	410 000 000
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	6 845 992	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	8 020 773
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	2 118 524
8.	Купувачи и други побарувања . . .	1 045 293 553	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	36 608 215	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	1 340 000 000
ВКУПНО:		2 178 321 141	10.	Добавувачи и други обврски	295 116 933
			11.	Друга пасива	80 147 923
			ВКУПНО:		2 178 321 141

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Поголот „Агромеханика“ од Скопје е во состав на Републичкиот деловен сојуз за полоделство и механизација „Агромакедонија“ — Скопје и има посебно финансирање односно посебно книговодство, работнички совет и управен одбор, а е оформен од колективот на бившата Задружна трговска агенција при Главниот задружен сојуз на НРМ — Скопје, со задаток да го снабдува земјоделството во НР Македонија со потребната механизација.

Овој погон основан е со решение на Одборот за стопанство при Извршниот совет на НРМ под бр. 09-1060/3 од 30-VI-1959 година. Со одлука на Републичкиот деловен сојуз за полоделство и механизација „Агро-Македонија“ — Скопје, под бр. 61 од 23-VII-1959 год. поднесена е пријава до Окружниот стопански суд во Скопје, со која е извршена и регистрација на погонот на регистарски лист 111 на страна 549. Со регистрацијата погонот доби одобрение да купува и продава сите видови земјоделски машини, моторни возила, гуми и сите останати машини потребни за земјоделството и ме-

лиорационите работи, резервни делови за истите на големо и мало.

Во текот на 1960 год. погонот ги покажа следните показатели:

	Динари
1. Остварен доход	87.010.787
2. Придонес од доходот	48.423.572
3. Чист приход	37.550.814
Остварениот чист приход работничкиот совет го распредели како следи:	
1. За лични доходи	28.021.724
2. За резервен фонд	6.879.294
3. 2% дополнителен придонес за социјално осигурување	478.276
4. 2% резервен фонд на НОО	52.996
5. Нераспоредени средства	2.118.524
Поголот во оваа деловна година располагаеше со основни средства од 20.326.122 дин. Кредити за обртни средства користеше во висина 1.750.000.000 динари.	
Обврските спрема добавувачите изнесуваа 252.914.296 дин., а побарувањата од купувачите 1.043.823.991 динари.	
	(177)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието „Центрохемија“ е основано во јануари 1953 година од страна на Народниот одбор на Скопје, а во 1960 година се здоби со регистрација со увоз-извоз.

Предмет на работата на претпријатието е увоз-извоз и внатрешен промет.

Во 1960 година претпријатието ги постигна следните резултати: остварен промет 1.242.891.000 динари, исполнет е планот со 124%, остварен е доход од 72.666.000 динари, придонеси од доходот 39.273.372 дин. и чист приход 32.345.390 дин. (86)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЦЕНТРОХЕ МИЈА“ УВОЗ-ИЗВОЗ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на 31 декември 1960 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	15 113	1.	Фонд на основните средства . . .	17 932	
2.	Парични средства на основ. средства	2 911	2.	Други извори на основните средства	—	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошу- вачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	53	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	53	4.	Други извори на средствата на за- едничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	216 811	5.	Фонд на обртните средства . . .	3 006	
			6.	Други извори на обртните средства	217 488	
Г. Издвсени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	21 087	7.	Резервен фонд и други фондови . .	21 191	
7.	Парични средства на нераспреде- ните средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	1 328	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други побарувања . .	295 511	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—	
9.	Друга актива	45 924	10.	Добавувачи и други обврски . . .	323 267	
			11.	Друга пасива	13 145	
ВКУПНО:		597 410	ВКУПНО:		597 410	

Б И Л А Н С
НА ЗАДРУЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЕРВИС“, КУМАНОВО

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	21 346	1.	Фонд на основните средства	15 291	
2.	Парични средства на основ. средства	3 621	2.	Други извори на основните средства	9 824	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	155	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	155	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	9 724	5.	Фонд на обртните средства	1 687	
			6.	Други извори на обртните средства	8 000	
Г. Издвсени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	368	7.	Резервен фонд и други фондови . .	403	
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	3 132	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други побарувања . .	17 312	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—	
9.	Друга актива	237	10.	Добавувачи и други обврски	13 381	
			11.	Друга пасива	1 890	
ВКУПНО:		52 763	ВКУПНО:		52 763	

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТО И ПЕРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО „ЖИТО — МАКЕ-
ДОНИЈА“ — ФИЛИЈАЛА, СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	463 528	1.	Фонд на основните средства	470 445
2.	Парични средства на основ. средства	40 690	2.	Други извори на основните средства	28 390
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	10 540
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	10 542	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
3.	Вкупни обртни средства	518 362	5.	Фонд на обртните средства	22 290
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	89 513
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	35 204	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	35 942
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	647
8.	Купувачи и други побарувања	183 841	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	29 218	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		1 281 383	10.	Добавувачи и други обврски	53 244
			11.	Друга пасива	570 372
			ВКУПНО:		1 281 383

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието за промет со жито и преработки од жита „Жито — Македонија“ — Филијала во Скопје, е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје на 27-XI-1959 година, со решение бр. 903/59 год.

На 27-IV-1960 година во претпријатието се изврши избор за работнички совет и беа избрани 25 члена и тоа: машки 21 и женски 4. Од вкупниот број на членовите на работничкиот совет е избран управен одбор од 8 члена + 1.

Работничкиот совет има одржано во текот на годината 13 редовни седници, а Управниот одбор 15.

Во текот на 1960 година, претпријатието имало запослено работна рака просечно 275 од кои:

— висококвалификувани	17
— квалификувани	66
— полуквалификувани	103
— неквалификувани	89

Претпријатието во 1960 год. оствари вкупен приход во износ од 2.045.046.296 дин.

Од тоа:

	Динари
— трошоци на работењето	1.928.956.098
— остварен доход	116.090.198
— придонес од доходот	16.452.551
— чист приход	99.637.647

Исплатени се лични доходи на работниците и тоа:

— за редовно работно време	83.200.958
— по комплексен ефект	4.983.096
— лични доходи над тарифен став	1.434.153

Личните доходи во 1960 год. се исплатувани по тарифниот став 100% и поставениот учинок за второто полугодие е исполнет со 100%. (178)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Колективот на Градежното производно претпријатие „Илинден“ — Скопје, во пословната 1960 година изврши реализација во износ од 291,185.706

дин. односно го зголеми производството од 1959 год. за 12,258.389 дин.

Во пословната година колективот ги зголеми основните средства, го подобри квалитетот на работата, оствари доволен доход од кој ги зајакна своите фондови за неуспешно стартување на работите во 1961 година. (105)

Б И Л А Н С
НА ГРАДЕЖНОТО ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЯТИЕ „ИЛИНДЕН“ — СКОПЈЕ

Активa			на 31 декември 1960 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	36.634	1.	Фонд на основните средства	31.587			
2.	Парични средства на основ. средства	7.135	2.	Други извори на основните средства	20			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	18.395	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	21.578			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1.412	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	1.447			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	32.239	5.	Фонд на обртните средства	31.086			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	9.563			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	6.011	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	6.550			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања	61.955	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:		163.781	10.	Добавувачи и други обврски	61.941			
			11.	Друга пасива	—			
			ВКУПНО:		163.781			

Б И Л А Н С
НА ГРАДСКАТА КОНЗУМНА МЛЕКАРА, ПРИЛЕП

Активa			на 31 декември 1960 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	75.697	1.	Фонд на основните средства	16.211			
2.	Парични средства на основ. средства	5.397	2.	Други извори на основните средства	65.312			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	191			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	136	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	45.892	5.	Фонд на обртните средства	24.504			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	35.812			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	36	7.	Резервен фонд и други фондови . .	6			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања	17.819	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	34.412	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:		179.389	10.	Добавувачи и други обврски	27.933			
			11.	Друга пасива	9.370			
			ВКУПНО:		179.389			

Б И Л А Н С
НА АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ
„ПРОЛЕТЕР“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1960 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	710 756	1.	Фонд на основните средства	94 496
2.	Парични средства на основ. средства	40 842	2.	Други извори на основните средства	652 359
Б. Средства за заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	1 035
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	75 986	5.	Фонд на обртните средства	21 292
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 061	7.	Резервен фонд и други фондови	5 647
7.	Парични средства на нераспределените средства	1 274	8.	Извори на нераспределените средства	4 927
Д. Средства во пресметката к друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	103 982	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски	123 833
			11.	Друга пасива	—
ВКУПНО:		933 901	ВКУПНО:		933 901

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПРОЛЕТЕР“ — СКОПЈЕ
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано на ден 1-IV-1953 година, со решение на Народниот одбор на град Скопје, бр. 1693 од 14-IV-1953 год. а потоа е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје.

Во текот на 1960 год., со своите превозни средства претпријатието има поминато и остварено како следува:

	Со автобуси	Со кампони	Со фрижидери
Прејдени километри	1.557.778	901.782	341.669
Километри под товар	1.481.750	667.773	190.792
Ост. пат (тон. килом.)	48.567.019	4.216.624	1.892.028
Прев. патници-тона	757.957	82.476	2.319
Остварен вкупен приход		456.097.345	
Остварен доход		95.486.560	
Остварен чист приход		89.009.190	
Според напред изнесеното, претпријатието постигна добри резултати.			
Личниот доход на работниците е редовно и навреме исплатуван. Претпријатието своите обврски спрема заедницата ги извршува уредно. (176)			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Градежното претпријатие „Маврово“ е основано со решение на Владата на НР Македонија на 22-XII-1947 година. Претпријатието е регистрирано во Окружниот стопански суд — Скопје. Претпријатието се бави со изведување на сите врсти градежни работи.

Во 1960 година Градежното претпријатие „Маврово“ има остварено бруто продукт (реализација)

2.423.872.197 динари, а вкупниот доход изнесува 650.397.582 динари.

Во овој период претпријатието просечно имало запослено 2.325 работника и службеника.

Просечните примања со одвоен живот и теренски додаток по еден работник изнесуваат 22.806 динари. Бруто продуктот по еден работник за 1960 година изнесува 1.042.525 динари.

Претпријатието е механизизирано и спаѓа во редот на најмеханизираните претпријатија. Набавната вредност на основните средства изнесува околу 1.500.000.000 динари. (143)

Б И Л А Н С
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАВРОВО“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1960 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	786 001	1.	Фонд на основните средства	702 820
2.	Парични средства на основ. средства	249 154	2.	Други извори на основните средства	337 714
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	68 698	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	56 325
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	8 794	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	21 578
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	338 148	5.	Фонд на обртните средства	183 274
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	144 782
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	8 906	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	35	7.	Резервен фонд и други фондови	13 663
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	12 352
8.	Купувачи и други побарувања	510 235	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	275 264	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	199 129
ВКУПНО:		2 245 325	10.	Добавувачи и други обврски	559 921
			11.	Друга пасива	13 767
			ВКУПНО:		2 245 325

Б И Л А Н С
НА ЗАНАЕЧИСКОТО ФУРНАЦИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК“, ГОРЧЕ ПЕТРОВ
на 31 декември 1960 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	5 388	1.	Фонд на основните средства	3 380
2.	Парични средства на основ. средства	1 293	2.	Други извори на основните средства	1 580
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	162	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	162
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	9 080	5.	Фонд на обртните средства	1 975
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	489	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	534
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	2 810	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	551	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	389
ВКУПНО:		19 753	10.	Добавувачи и други обврски	9 777
			11.	Друга пасива	1 956
			ВКУПНО:		19 753

Б И Л А Н С
НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОТО И ПЕЧАТАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА“, СКОПЈЕ
Активa **на 31 декември 1960 година** **Пасива**

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	205 947	1.	Фонд на основните средства	215 467
2.	Парични средства на основ. средства	34 356	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	26 007	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	10 774
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	2 297	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	2 494
В. Обртни сред.			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средс.	92 377	5.	Фонд на обртните средства	41 438
Г. Издвоени средс.			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резерв. иот фонд и на другите фондови	511	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	14	7.	Резервен фонд и други фондови	12 040
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	3 203
8.	Купувачи и други побарувања	135 053	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	9 747	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		506 309	10.	Добавувачи и други обврски	99 156
			11.	Друга пасива	121 687
			ВКУПНО:		506 309

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА**

Новинско-издавачкото и печатарско претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје е формирано од страна на Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ за Македонија кон крајот на 1944 година.

Во изминатиот период во текот на работната 1960 година претпријатието ја имаше усмерено својата работа во развивањето на својата дејност во печатење и издавање на весникот „Нова Македонија“, кој во овој период постигнува тираж од 50.000 примероци, или остварениот тираж во просек во текот на целата година изнесува преку 40.000 примероци. Ова зборува за сè поголемо интересирање за нашиот весник меѓу читачката публика.

Покрај основната дејност новинско-издавачка, претпријатието има и печатарски погон во кој се вршеше печатење на весникот „Нова Македонија“, како и останатите дневни и неделни весници и други списанија. Покрај ова, печатницата вршеше печатење на разни книги и обрасци за администрацијата со што во текот на работната година постигна видни резултати во остварениот произведен план.

Производството и услугите на претпријатието во 1960 година е остварено со 115,3%. Од ова произлегува дека се постигнати видни резултати во работата на претпријатието.

Во претпријатието во тек е реконструкција на печатарскиот погон со што знатно ќе се зголеми бруто-продуктот, а со тоа и доходот на претпријатието во идните работни години. (146)

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ПОПРАВКА НА КОЛИ
И ЛОКОМОТИВИ — СКОПЈЕ ВО 1960 ГОД.**

Претпријатието е основано 1954 година и работеше како самостојно сè до 31-XII-1958 година. А од 1-I-1959 година е погон на ЖТП — Скопје со самостојна пресметка. Предмет на работењето на погонот е да врши поправки и одржување на коли и локомотиви.

Работилницата во текот на 1960 година го изврши планот со 108,7% во однос на 1959 година, исто така и бруто продуктот е зголемен за околу 12%, од кое чистиот приход изнесува 210 милиони. Од оваа сума е исплатено на работниците заедно со придонесите 202 милиони, додека во фондовите е распоредено 8 милиони динари.

Во работилницата има вкупно запослени 430 работника и службеника, како и 80 ученика во стопанството. (106)

Б И Л А Н С
НА РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ПОПРАКА НА КОЛИ И ЛОКОМОТИВИ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	249 559	1.	Фонд на основните средства	262 008			
2.	Парични средства на основ. средства	10 743	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошу- вачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	4 232			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	4 232	4.	Други извори на средствата на за- едничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	142 230	5.	Фонд на обртните средства	74 931			
			6.	Други извори на обртните средства	2 161			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	4 891	7.	Резервен фонд и други фондови . .	9 891			
7.	Парични средства на нераспреде- ните средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	7 275			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања . .	18 985	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	102 799	10.	Добавувачи и други обврски . . .	143 916			
			11.	Друга пасива	29 025			
ВКУПНО:		533 439	ВКУПНО:		533 439			

Б И Л А Н С
НА ФАСАДЕРСКО-ТЕРАЦЕРСКО И МЕРМЕРО-КЕРАМИЧКО УСЛУЖНО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „УДАРНИК“ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	32 443	1.	Фонд на основните средства	8 296			
2.	Парични средства на основ. средства	1 060	2.	Други извори на основните средства	26 198			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	1 107			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 107	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	34 200	5.	Фонд на обртните средства	3 588			
			6.	Други извори на обртните средства	21 301			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 723	7.	Резервен фонд и други фондови	2 240			
7.	Парични средства на нераспределените средства	2	8.	Извори на нераспределените средства	4 998			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	93 024	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	5 368	10.	Добавувачи и други обврски	101 191			
			11.	Друга пасива	8			
ВКУПНО:		168 927	ВКУПНО:		168 927			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „УДАРНИК“ — СКОПЈЕ ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1958 година со решение на НОО „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 28/10-II-1958 година.

Регистрирањето е извршено на ден 27-XI-1958 година со решение на Окружниот стопански суд, а конституирано на ден 20-XII-1958 год. со бр. 741.

Претпријатието ги обавуваше следните градежни дејности: изработка на фасади, ксилолити, паркетарски работи, монтажа и демонтажа на ба-

раки, изработка на мермер и вештачки мермер, како и други градежни работи.

Во текот на 1960 година претпријатието имаше во просек запослено 357 работници и 42 службеника.

Во 1960 година претпријатието оствари бруто продукт од 364.804.404 динари или на еден работник отпаѓа 1.020.000, додека просечниот личен доход во бруто износ изнесуваше 26.707 динари односно во споредба со просечната тарифна ставка од 21.216. Натфрлувањето на нормите изнесуваше 26%. (149)

Б И Л А Н С НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕЛЕФОНМОНТАЖА“ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	7 169	1.	Фонд на основните средства	22 499
2.	Парични средства на основ. средства	5 239	2.	Други извори на основните средства	261
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	2 537	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	3 929
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 391	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	30 162	5.	Фонд на обртните средства	27 534
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	15 420
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3 367	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	10	7.	Резервен фонд и други фондови . .	3 587
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	533
8.	Купувачи и други побарувања . .	26 287	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	6 785	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		82 947	10.	Добавувачи и други обврски . . .	6 387
			11.	Друга пасива	2 797
			ВКУПНО:		82 947

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието за поставување, реконструирање и инвестиционо одржување на телеграфско-телефонски постројки „Телефонмонтажа“ — Скопје е основано во 1954 година со решение на Генералната дирекција на ПТТ сообраќај — Белград.

Претпријатието се занимава со градежно-монтажни работи од слаба струја, како и проектирање на истите.

Планот на услугите во 1960 година е извршен со 109,52%.

Основните средства на претпријатието изнесуваат: 24.688.638 дин., од кои основни средства 12.664.965 дин., во изградба 6.784.930 дин. и парични средства 5.238.743 динари.

Обртните средства на претпријатието изнесуваат: 42.953.107 дин. од кои фонд на обртните средства 20.533.520 дин. и кредити за постојани обртни средства 22.419.587.

Вкупен доход е 36.126.374 дин., а чист приход 30.394.755 динари. (198)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОЛОНИЈАЛ НА ГОЛЕМО И МАЛО „ДЕЛИКАТЕС“
ТЕТОВО

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	16 501 890	1.	Фонд на основните средства	6 067 062
2.	Парични средства на основ. средства	2 002 269	2.	Други извори на основните средства	12 642 849
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	495 192
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	495 192	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	103 135 038	5.	Фонд на обртните средства	1 829 378
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	36 468 519
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2 604 312	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	3 932 358	7.	Резервен фонд и други фондови . .	2 869 953
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	4 232 687
8.	Купувачи и други побарувања . .	12 893 490	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	2 106 883	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	20 000 000
ВКУПНО:		143 671 432	10.	Добавувачи и други обврски . . .	57 333 605
			11.	Друга пасива	1 732 187
			ВКУПНО:		143 671 432

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Во текот на 1960 година Претпријатието „Деликатес“ се бавеше со продажба на колонијални стоки, зеленчук и житарици на големо и мало. Во текот на годината ги оствари следните приходи:

- а) вкупен приход 530.166.699 динари,
- б) доход за распределба 40.149.391 дин.

Од овој износ се покриени трошоците: данок на промет и придонесот од доходот, а остатокот од 36.253.211 дин. преставува чист приход на стопанската организација.

По одлука на работничкиот совет чистиот приход е распределен на лични доходи по учинок 30.957.880 дин. и за фондови 5.295.331 динар. (181)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Градежното претпријатие за високоградба „Паруца“ — Штип е основано од Народниот одбор на општината Штип, околија Штипска, со решение бр. 24 од 19-X-1954 год. како градежно претпријатие за нискоградба. Подоцна ова претпријатие со решение на Народниот одбор на општината Штип, бр. 585 од 29-I-1957 год. е преориентирано како градежно претпријатие за високоградба. Претпријатието е регистрирано во Окружниот стопански суд во Штип, под Фи бр. 32 од 7-II-1957 година.

Дејноста на претпријатието е градежна.

Претпријатието во текот на своето работење во 1960 година оствари и тоа:

Вкупен приход	355.574.571
Трошоци на работењето	253.673.548
Остварен доход	101.901.023

Расподелба на доходот:

Придонеси од доходот	1.445.091
Чист приход	100.459.932

Расподелба на чистиот приход:

Личен доход на работниците	98.141.371
Придонес за заеднички рез. фонд	47.003
2% доп. придонес за соц. осиг.	1.962.827
Дел што се користи за обртни средства	344.731

(210)

Б И Л А Н С
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВИСОКОГРАДБА „ПАНУЦА“ — ШТИП

А к т и в а			на 31 декември 1960 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	37 614	1.	Фонд на основните средства . . .	24 699	
2.	Парични средства на основ. средства	3 034	2.	Други извори на основните средства	15 949	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	913	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	990	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 145	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	1 068	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	22 094	5.	Фонд на обртните средства	6 042	
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	1 524	
6.	Парични средства на резервниот Фонд и на другите фондови	573	Г. Резервен фонд и други фондови			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	573	
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	340	
8.	Купувачи и други побарувања . .	50 955	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
9.	Друга актива	1 169	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	8 000	
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	29 187	
		117 497	11.	Друга пасива	29 125	
			ВКУПНО:			
					117 497	

Б И Л А Н С
НА ЗАНАЕТЧИСКАТА СТОЛАРСКА ЗАДРУГА „1 МАЈ“, КУМАНОВО

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	1 444	1.	Фонд на основните средства	1 427	
2.	Парични средства на основ. средства	271	2.	Други извори на основните средства	—	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	10 673	5.	Фонд на обртните средства	701	
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	3 078	
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	44	Г. Резервен фонд и други фондови			
7.	Парични средства на нераспределените средства	484	7.	Резервен фонд и други фондови	89	
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	1 391	
8.	Купувачи и други побарувања	101	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
9.	Друга актива	4 499	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	695	
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	7 498	
		17 516	11.	Друга пасива	2 637	
			ВКУПНО:			
					17 516	

Б И Л А Н С
НА ДЕЛОВНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗВОЗ НА ДРВО И ДРВНИ ПРОИЗВОДИ
„МАКЕДОНИЈА ДРВО“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	4 386	1.	Фонд на основните средства	4 244
2.	Парични средства на основ. средства	1 768	2.	Други извори на основните средства	1 910
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	113	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	113
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	23 000	5.	Фонд на обртните средства	—
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	283 220	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	122 648	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	78 825
ВКУПНО:		435 135	10.	Добавувачи и други обврски	339 445
			11.	Друга пасива	10 598
			ВКУПНО:		435 135

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Седиште на Деловното здружение е Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 22, тел. 24-81, Општина „Идадија“, жиро сметка кај Народната банка 802-11-1-15 — Скопје.

Основната дејност на Деловното здружение е извоз на дрво и дрвни производи и внатрешен промет. Регистрирано е при Окружниот стопански суд

во Скопје, Фи бр. 101/58 год. по одобрение на Секретаријатот за стоков промет, Скопје, под бр. 03-272/1 од 24-II-1958 година.

Планираниот промет за 1960 год. во износ од 850 милиони динари е остварен со 896.570.260 динари. Чистиот приход за 1960 год. изнесува 14.363.000 динари.

Обврските спрема заедницата навреме се измирени за 1960 година. (218)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РЕПЛЕК“ — СКОПЈЕ
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1945 година и регистрирано е во Окружниот стопански суд под бр. 602.

Во 1960 година претпријатието оствари промет 2.042.839.760 дин. Трошоците за 1960 год. изнесуваат 65.593.821 дин. или остварен е доход во износ од 135.213.228 дин. По одбивањето придонесот на заедницата во износ од 84.537.337 дин. остварен е чист приход во износ од 50.675.891 дин.

Од овој чист приход по издвојувањето на средствата за личните доходи и другите обврски за заеднички резервен фонд и 2% дополнителен при-

донес за социјално осигурување, издвоено е во резервниот фонд 12.355.068 дин. и во другите фондови 5.771.041 дин.

Во текот на 1960 година во претпријатието имаше запослено персонал во просек 75, а рентабилноста во однос со 1959 год. зголемена за 24%.

Претпријатието во 1960 год. е користело кредит исто како и во 1959 година износ од 532.048.589 дин., но и покрај тоа оствари поголем промет во износ од 400.000.000 дин. во споредба со 1959 год.

Претпријатието на крајот на работната 1960 година располага со следните средства во своите фондови: деловен фонд 54.373.442 дин., резервен фонд 50.794.689 дин., фонд за заедничка потрошувачка 15.467.834 дин. и нераспоредени средства 5.614.267 динари. (211)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЛЕКОВИ „РЕПЛЕК“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	46 708	1.	Фонд на основните средства . . .	38 370			
2.	Парични средства на основ. средства	4 741	2.	Други извори на основните средства	13 313			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	14 528	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	940			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	910	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	14 528			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	425 984	5.	Фонд на обртните средства . . .	16 004			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	370 898			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	47 897	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	50 795			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	5 614			
8.	Купувачи и други побарувања . .	402 494	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	240	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	219 800			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	202 430			
		943 532	11.	Друга пасива	10 840			
			ВКУПНО:					
					943 532			

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВИНАР“ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на 31 декември 1960 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	16 051	1.	Фонд на основните средства	20 805	
2.	Парични средства на основ. средства	6 910	2.	Други извори на основните средства	2 473	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	38 650	5.	Фонд на обртните средства	718	
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	26 847	
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	7	Г. Резервен фонд и други фондови			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	6	
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—	
8.	Купувачи и други побарувања	91 341	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
9.	Друга актива	93 895	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	77 639	
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	—	
		246 854	11.	Друга пасива	118 366	
			ВКУПНО:		246 854	

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Деловната 1960 година Трговското претпријатие „Винар“ — Скопје ја заврши со успех.

Вкупниот приход изнесуваше 422.738.155 динари. Остварен доход 34.500.126 дин. Планот на промет е натфрлен 170% упоредувајќи го со 1959 год.

Претпријатието покажа добар финансиски резултат, така што покрај покривање на трошоците на работењето и личните доходи покри загуба од 1959 година во износ од 18.377.035 динари.

Претпријатието ја заздравиле економската положба и ги подобри условите на работниците и службениците во колективот. (128)

Б И Л А Н С

НА ПРЕНОСНОТО ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЕЛЕКТРОЈУГ“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	3 484 715	1.	Фонд на основните средства	933 580			
2.	Парични средства на основ. средства	327 358	2.	Други извори на основните средства	2 944 213			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	9 634	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	15 110			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	5 476	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	45 398	5.	Фонд на обртните средства	37 000			
			6.	Други извори на обртните средства	—			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3 794	7.	Резервен фонд и други фондови	1 244			
7.	Парични средства на нераспределените средства	53 694	8.	Извори на нераспределените средства	38 052			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	227 213	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	113 010	10.	Добавувачи и други обврски	241 345			
			11.	Друга пасива	59 748			
ВКУПНО:		4 270 292	ВКУПНО:		4 270 292			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Преносното електрично претпријатие „Електројуг“ — Скопје е основано од страна на Извршниот совет на НРМ со решение бр. ИС 568 од 31-XII-1958 год., со цел пренос и трансформација на електрична енергија од висок напон во НР Македонија.

Во работната 1960 год. претпријатието оствари вкупен приход во износ од 581.283.871 дин., додека чистиот приход во истиот период изнесува 145.172.519 динари.

Согласно Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/58) членува во Електростопанската заедница на НРМ

Б И Л А Н С

НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“, С. ГОРНО ЛИСИЧЕ, СКОПСКО

Ак т и в а

на 31 декември 1960 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	28 595	1.	Фонд на основните средства	5 295
2.	Парични средства на основ. средства	1 555	2.	Други извори на основните средства	25 171
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	40 018	5.	Фонд на обртните средства	793
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	3 707
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2 137	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	1 209
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	—	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	920	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	9 000
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	27 130
		73 225	11.	Друга пасива	920
			ВКУПНО:		
					73 225

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Земјоделската задруга „Братство-единство“ во 1960 год. го постигна следниот резултат:

— оствари вкупен приход	дин. 99,108/м.
— остварени трошоци на работ.	дин. 94,019/м.
— оствари доход во износ	дин. 5,098/м.

Завршната сметка е прегледана од страна на Службата за општествено книговодство при Народната банка — Филијала — Скопје и издадено е решение бр. 02-584/319 од 29-VII-1961 година со кое се одобрува завршната сметка на задругата. (208)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје во текот на 1960 година ги постигна следниве резултати:

Производство	897.062.192 дин.
Реализација	794.512.378 „

Вкупен приход	782.356.352 „
Доход	249.306.834 „
Чист приход	241.896.961 „
За лични доходи	217.281.987 „
Во фондови	24.614.974 „

(173)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДРВНА ИНДУСТРИЈА „ТРЕСКА“ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	135 280	1.	Фонд на основните средства	97 952			
2.	Парични средства на основ. средства	28 393	2.	Други извори на основните средства	67 408			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	10 065	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	10 065			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	926	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	976			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	248 850	5.	Фонд на обртните средства	195 250			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	49 299			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	14 570	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	15 870			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	18 355			
8.	Купувачи и други побарувања	84 842	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	48 844	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	4 844			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	60 375			
			11.	Друга пасива	51 346			
			ВКУПНО:					

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ИНТЕРИМПЕКС“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	69 420	1.	Фонд на основните средства	88 291			
2.	Парични средства на основ. средства	19 498	2.	Други извори на основните средства	1 000			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	79 341	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	28 721			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	586	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	51 206			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	377 028	5.	Фонд на обртните средства	3 931			
			6.	Други извори на обртните средства	—			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	61 207	7.	Резервен фонд и други фондови	67 829			
7.	Парични средства на нераспределените средства	1 521	8.	Извори на нераспределените средства	7 193			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	65 475	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	681 200			
9.	Друга актива	375 231	10.	Добавувачи и други обврски	30 424			
			11.	Друга пасива	89 512			
ВКУПНО:		1 049 307	ВКУПНО:		1 049 307			

**НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,
Берко Темелковски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

212.

Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 ноември 1961 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 7 ноември 1961 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА
ОПШТЕСТВЕНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД
НА НР МАКЕДОНИЈА ЗА 1960 ГОДИНА**

I

1. Се одобрува завршната сметка на Општествениот инвестиционен фонд на НР Македонија за 1960 година, и тоа:

(во мил. дин.)

а) со состојба на извршувањето на вкупниот прилив и одлив на средствата во 1960 година, и тоа:

1. вкупно приходи	15.602,5
2. вкупно расходи	10.316,5
3. вишок на приходи	5.286,0

б) со состојба на билансот на фондот од неговото постоење до заклучно со 31 декември 1960 година, со

вкупни средства	105.980,3
-----------------	-----------

Од кои:

1. пласирани средства на фондот во заеми	99.297,6
2. остаток на неутрошени средства	6.382,7

в) остатокот на неутрошените средства на фондот се состои, од:

1. вишокот на приходите од 1960 г.	5.286,0
2. пресметаното ограничување од претходната година	445,7
3. неутрошени гарантни износи	951,0

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 0102-131

7 ноември 1961 година
Скопје

**НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,
Берко Темелковски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

213.

На основа член 157 став 4 и 5 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59), Народното собрание на Народна Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 ноември 1961 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 7 ноември 1961 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ
РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА 1960 ГОДИНА**

I

Завршната сметка на Републичкиот резервен фонд за 1960 година се утврдува како следува:

а) состојбата на извршувањето на вкупниот прилив и одлив на средствата:

	Износ
— Вкупно приходи	401.539.632
— Вкупно расходи	190.859.066
— Вишок на приходи	210.680.566

б) Од вишокот на приходите во прв ред ќе се покрие вишокот на извршените расходи над остварените приходи искажан во одобрената завршна сметка на Републичкиот буџет за 1959 година во износ од 72.541.646 динари.

в) Средствата непотрошени на 31-XII-1960 година во вкупен износ од Динари 42.048.651 ќе можат да се користат во 1961 година.

II

Остатокот на слободните средства од 96.090.269 динари може да се користи во 1961 година на начин и условите предвидени во членовите 154—156 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59 година).

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 0102-121

7 ноември 1961 година

Скопје

**НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,
Берко Темелковски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

214.

На основа член 123 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59), Народното собрание на Народна Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 ноември 1961 година и седницата на Соборот на производителите одржана на 7 ноември 1961 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1960 ГОДИНА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ (БУДЖЕТСКИ) ФОНДОВИ ШТО НЕМААТ ПОСЕБЕН ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ

I

Завршните сметки за 1960 година на републичките општествени (буџетски) фондови што немаат општествен орган на управување се утврдуваат како следува:

	Вкупно приходи	Вкупно расход	Пресм. орган	(Во мил.) сал на неутрошени средства
1. Фонд за унапредување на земјоделството	113,4	112,1	—	1,3
2. Фонд за унапредување на шумарството	510,1	492,4	—	17,7
3. Фонд за патишта	567,5	458,6	106,8	2,1
4. Фонд за води	440,0	416,5	—	23,5
5. Фонд за истражувачки работи	162,4	154,1	—	8,3
Вкупно:	1.793,4	1.633,7	106,8	52,9

II

Пресметаното ограничување кај фондот за патишта и салдото на неутрошените средства кај фондовите под 3 и 5 од претходната точка управните органи на истите ќе ги планираат во приходниот дел од своите финансиски планови за 1961 година и ќе можат да ги користат во истата година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 0102-122

7 ноември 1961 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател

на Народното собрание,

Лазар Колишевски, с. р.

Претседател

на Соборот на

производителите,

Борко Темелковски, с. р.

Претседател

на Републичкиот собор,

Киро Герсгиевски, с. р.

215.

На основа член 37 од Законот за државната управа, Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 7 ноември 1961 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

И Се потврдува Уредбата за основање Секретаријат за информации на Извршниот совет бр. 09-1097/1 од 8.IV.1961 година, објавена во „Службен весник на НРМ“ бр. 14 од 29 април 1961 год.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Број 02-119

7 ноември 1961 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател

Претседател

на Републичкиот собор,

на Народното собрание,

Киро Георгиевски, с. р.

Лазар Колишевски, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 02-15890/2 од 15 септември 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ефтимов Огњан, роден на ден 26 октомври 1930 година во с. Липец, Штипска околина, од татко Ефтимов Филип и мајка Марија.

Истата промена на фамилијарното име се одобрува и на Ефтимова Мара, родена на ден 10 февруари 1934 година во с. Прибачево, Штипска околина, од татко Стефанов Ѓорѓи и мајка Вера.

Промената на фамилијарното име на Ефтимов Огњан, се протегнува и на неговите малолетни деца: Ефтимова Елица, родена на 16 јули 1953 год. во град Кочани, Ефтимова Васка, родена на 21 август 1954 година во град Кочани, и Ефтимов Тошо, роден на 15 март 1960 година во град Кочани, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи Герсз односно Герсва.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (205)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14459/1 од 9 јули 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Волкановска Босилка, родена на ден 22 февруари 1915 година во с. Смилево, Битолска околина, од татко Тодоровски Илија и мајка Ристана, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи Благородна.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (207)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17522/1 од 18 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Јосифов Цанко, роден на ден 5 јануари 1938 година во село Петршино, Штипска околина, од татко Јосифов Блаже и мајка Блажунка, така што во иднина роденото име ќе му гласи Цветан.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (208)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17891/1 од 20 септември 1961 година, ја одобри промената на личното име на Симјановски Драгослав, роден на 28 август 1936 година во село Вратница, Тетовска околина, од

татко Симјановски Борисав и мајка Божана, род. Трпеска, така што во иднина личното име ќе му гласи **Спировски Драгољуб**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (211)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17890/1 од 20 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Јовановски Љубомир, роден на 17 октомври 1953 година во с. Жилче, Тетовска околија, од татко Јовановски Ангелко и мајка Грозда, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мирко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (212)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-18174/1 од 26 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Поповски Секула, роден на 16 април 1954 година во село Сливница, Охридска околија, од татко Поповски Методија и мајка Поповска Драгица, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Круме**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (213)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-18237/1 од 29 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Петрушев Киро, роден на 25 ноември 1928 година во село Долно Трогерци, Штипска околија, од татко Петрушев Стојан и мајка Љуба, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ангел**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (214)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Заводот за запослување на работници — Прилеп
распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место **Шеф на секторот за запослување на работници при Заводот за запослување на работници — Прилеп**

УСЛОВИ:

1. Кандидатот треба да има завршено виша стручна спрема со 5 години пракса во струката.
2. Да има завршено средна стручна спрема со 10 години пракса во струката.
3. Во обзир доаѓаат и лица со нижа стручна спрема и што биле подолго време на раководни места во управата и стопанските организации.

Конкурсот ќе трае од 15. XI. 1961 год. заклучно со 30. XI. 1961 година.

Плата спрема Законот за јавните службеници.

4. Молбите таксирани со останатите документи пропишани со чл. 31 од Законот за ЈЗС да се доставуваат до овој завод. (1490)

Комисијата за распишување на конкурси за назначување и разрешување директори на стопански организации на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за работното место **раководител на Занаетчиското претпријатие за прераба на текстил и шивачки услуги „Рекорд“ — Скопје**

УСЛОВИ:

Висококвалификуван шивач со најмалку 5 години работен стаж од кој две години на раководни работи

Поблиски информации кандидатите можат да добијат во биројот на секретарот на Општината Кисела Вода — Скопје. (1487)

Комисијата за заспозовување и откажување на работните односи при Општата болница „Др. Трифун Пановски“ — Битола

распишува

К О Н К У Р С

за дополнување на две работни места и тоа:

2 (два) лекари на специјализација по хирургија

УСЛОВИ:

Лекари со положен стручен испит и 3 (три) години работен стаж во здравствени установи, како и познавање на еден стран јазик.

Настап на работа веднаш.

Основна плата спрема Правилникот за распределба на личниот доход на работниците при Општата болница — Битола.

Конкурсот трае до пополнувањето на работното место. (1488)

**СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА
СЕЛО ЖЕРОВЈАНЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за 2 лекара со општа пракса, за работа во Здравствената станица во село Жеровјане

УСЛОВИ:

Завршен медицински факултет со лекарски стаж.

Личен доход спрема Правилникот за распределба на личниот доход на Здравствената станица — село Жеровјане.

Конкурсот трае до пополнување на работните места

Молбите се поднесуваат до Советот на Здравствената станица — село Жеровјане. (1489)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА

на „Службен весник на НРМ“ ЗА 1962 ГОДИНА

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1962 година изнесува 1.800 динари за еден примерок.

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ“ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје или со чековната уплатница што е приложена кон бројот 36/61.

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1961 година.

Претплатата за 1962 година може да се обнови до 31 декември о.г. По овој срок на сите што не ќе ја обноват претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот.

Бидејќи извесен број претплатници од 1961 год. уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1961 година.

СОДРЖИНА

	Страна		
208. Указ за прогласување на Законот за ојачарската дејност — — — — —	545	211. Одлука за употребата на непотрошените средства на фондовите за унапредување на шумарството — — — — —	548
Закон за ојачарската дејност — — — — —	545	212. Одлука за одобрување завршната сметка на Општествениот инвестиционен фонд на НР Македонија за 1960 година — — — — —	549
209. Указ за прогласување на Законот за завршната сметка за извршување на буџетот на Народна Република Македонија за 1960 година — — — — —	547	213. Одлука за завршната сметка на Републичкиот резервен фонд за 1960 година — — — — —	549
Закон за завршната сметка за извршување на буџетот на Народна Република Македонија за 1960 година — — — — —	548	214. Одлука за завршните сметки за 1960 година на републичките општествени (буџетски) фондови што немаат посебен орган на управување — — — — —	549
210. Одлука за користење на издвоените средства во посебната буџетска резерва на одделни општини — — — — —	548	215. Одлука за потврдување Уредбата за основање Секретаријат на Извршниот совет — — — — —	550